

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Тони Петровски од Ѓорче Петров УП2 09-01/23 од 3 јануари 2023 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1084 од 14 ноември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1084 од 14 ноември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Тони Петровски од Ѓорче Петров до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-01/23 од 3 јануари 2023 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1084 од 14 ноември 2022 година на КЕЦ Ѓорче Петров, за побарана поделба на мерно место.

Жалителот потенцира дека има место за уште едно броило во мерниот ормар. Не сака броилата да се преместат на оградата бидејќи ќе треба да се копа низ ѕидот и преку чешмата и гаражата, изведба која би му нанела голема штета.

Според Електродистрибуција - доколку објектот има постоечко броило и се бара ново броило како што е во случајот на жалителот, услов за приклучок на новото броило е да се дислоцира постоечкото надвор од имотот на корисникот. Дополнително, постоечките стари ормари немаат технички услови за монтажа на второ броило поради што мора да се дислоцира и старото броило надвор од имотот на корисникот. Дислокацијата е на товар на ЕВН.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-01/23 од 3 јануари 2023 година со прилог:
  - Обжаленото Решение
  - Слики од дворот, објектот и мерниот ормар
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 11 јануари 2023 година со прилог:
  - Барање за согласност за приклучување од 14 ноември 2022 година
  - GIS скица
  - Извод од план

- Имотен лист бр. 5599 за КП бр. 9635/1, КО Горче Петров 2 – Мирче Ацев

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 140 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19 и 101/22 местото на испорака на електрична енергија го утврдува операторот на дистрибутивниот систем (ОДС), во зависност од техничките можности на самото место и истото може да биде во или надвор од границите на имотот на корисникот на дистрибутивниот систем.

Согласно член 141, став (1) и (2), на пресметковното мерно место се вградуваат и се користат исклучиво броила и мерни трансформатори кои имаат валидна верификација, а местоположбата на пресметковното мерно место ја утврдува ОДС.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–01/23  
30 јануари 2023 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**